



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Настава на мајчин јазик во Република Словенија

ПРИЈАВА
за запишување на ученици за посетување на дополнителна настава на
мајчин јазик

наставно место _____

(место, општина и држава во која се реализира дополнителната настава)

ПОДАТОЦИ ЗА УЧЕНИКОТ

_____ (име и презиме на ученикот)

Пол (М/Ж) роден на (датум) _____ место _____

држава _____ државјанство _____

ПОДАТОЦИ ЗА РЕДОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА УЧЕНИКОТ

Назив на образовната установа _____ адреса на образовната
установа _____ одделение _____

Наставник _____

ПОДАТОЦИ ЗА РОДИТЕЛОТ/СТАРАТЕЛОТ

мајка _____ место на раѓање _____

татко _____ место на раѓање _____

(име и презиме на родителите/старателите)

Во _____ 20__ година _____

(место, држава)

(датум)

(потпис на родител/старател)